

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола Вапцаров бр.
22, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански бр.
82/1/7, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14А,
6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
бригада бр. 52, 1300
Куманово, Р.
Македонија



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk




FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

НОВА ГОДИНА ИСТАНБУЛ

30.12.2020 – 02.01.2021



ИСТАНБУЛ – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Истанбул! Местото што ги исполнува сите желби на светот и Ви ги отвора портите кон непроценлива убавина, историја, шопинг и флерт на два континенти.

Главниот град на 3 империи ќе Ве освои бидејќи не е само име од историјата. Ова е единствениот град кој поврзува 2 континенти, град на спротивности и на извонредни традиционални вредности. Многумина го нарекуваат „Главниот град на светот“, други пак „**Мостот помеѓу Европа и Азија**“. Сепак, Истанбул е најголемиот град во Турција и еден од најголемите градови во светот, со население од над 13 милиони жители .

За овој град кој пет пати го има менувано своето име, има многу што да се зборува. Една посета на овој град нема да Ви дозволи да ги откриете сите негови тајни. Ќе се воодушевувате, ќе разгледувате, ќе останете без зборови од прекрасната убавина, а сепак никогаш нема да дознаете се за овој бисер на Босфорот. **Секогаш останува по нешто за наредна посета и се така до недоглед...**

Цена

299€

18.478 мкд

СО
ПОЈАДОК



+

**АЕРОДРОМСКИ
ТАКСИ**

+

ТРАНСФЕР

3



1ден 30.12.2020 (Среда)

Состанок на групата на аеродром три часа пред полетување. Полетување со Turkish Airlines во 09:05 со бр. на лет TK 1004. Слетување во Истанбул во 12:40 и организиран трансфер од аеродром до хотел. Сместување во хотел. Слободно попладне за индивидуални активности: Предлог-Прошетка по Лалели, посета на некој од познатите трговски центри како на пример Форум со можност за посета на Аквариумот, посета на Азискиот дел на Истанбул со метро преку подводниот тунел под Босфор-Мармарис, Посета на Каракоу –место со премногу улички со кафичи, една од нив е познатата улица на чадорите...

Нокевање.

2ден 31.12.2020 (Четврток)

Појадок. По појадокот, Факултативно- разглед на градот со стручен водич: Посета и влез во локалитетите: Султановиот дворец опкружен со море од сите страни **Топ Капи Палатата** – музеј со непроценлива колекција на споменици и уметнички дела, во неа е изложен мечот на пророкот Мухамед и најголемиот дијамант на светот. Сегашниот изглед на Палатата датира од времето на Сулејман Величествениот; **Џамијата Султан Ахмед** наречена и **Сина Џамија** поради своите бои: сина, зелена и бела, последна импресивна градба на Отоманската религиска архитектура, единствена џамија со 6 минариња; **Аја Софија** – црква, џамија, музеј... и повторно џамија. Архитектонско монументално дело, кое во 6-от век по Христос го изградил Византискиот цар Јустинијан. Кога Османлиите во 1453 год го освоиле Константинопол, Султанот Мехмед Втори црквата веднаш ја претворил во џамија, а Кемал Ататурк во 1935 од Аја Софија направил Музеј. Од 10 јули оваа година Аја Софија повторно се користи како џамија. Посета на **Цариградската Патријаршија** позната и како Вселенска Патријаршија, една од 14-те Автокефални православни цркви, Посета на **Pierre Loti**, познато место од каде се пружа најубавиот поглед на Истанбул. Враќање во хотел или Предлог: шопинг во **Капали Чаршија**, една од најстарите и најголемите покриени пазари во светот со повеќе од 3000 продавници кои привлекуваат илјадници туристи.

ПРЕДЛОГ-ДОЧЕК НА НОВА ГОДИНА на отворено во монденскиот дел на Истанбул-Ортакој познат како Истанбулски Монмартр (индивидуално). Враќање во хотел. Нокевање

3ден 01.01.2021 (Петок)

Појадок. Факултативна посета на најубавата султанска палата **Палатата Долма Бахче Сарај** со стручен водич. Градена во Европски стил во 19 век е една од најгламурозните палати во светот, Палатата зрачи со луксуз. Била административен центар на крајот на Отоманската империја со последниот Султан кој живеел во неа, а денес е претворена во музеј кој содржи уметничко историски збирки со непроценливо богатство. Факултативно **крстарење со брод по Босфор**, со панорамски разглед на палатите од двете страни на каналот: Палатата Долма Бахче, Јилдиз Палатата, Белербеј Палатата која се наоѓа покрај самиот мост од Азиската страна и мостовите кои ги поврзуваат Европа и Азија. Враќање во хотел или слободно попладне за шопинг и прошетка на познатата улица Истиклал на Таксим, или посета на трговскиот центар Џевахир. ФАКУЛТАТИВНО –Реприза на Новогодишна забава, Посета на ресторан во срцето на Истанбул: најпознатото традиционално Турско ноќно шоу со вечера, пијалок и ориентална програма со музика и танчерки.

<https://www.kervansarayturkishnightshow.com/>

Враќање во хотел. Нокевање.

4ден 02.01.2021 (Сабота)

Појадок. Одјавување од хотел до 12:00. Слободно претпладне за индивидуални активности. Предлог: Посета на трговскиот центар **Sapphire** сместен во највисоката зграда во Европа (236 м) од каде се пружа прекрасна панорамска глетка на Истанбул. Виртуелна прошетка низ Истанбул со хеликоптер во 4D кино. (надлетување на најзначајните историски обележја: Аја Софија, Топ Капи, Моминската кула, Босфор, Цистерната, Галата мостот...) Враќање во хотел. Организиран трансфер од хотел до аеродром околу 16:00. Полетување за Скопје во 20:10 со бр. на лет TK 1005. Слетување во Скопје во 19:50.

Хотел Grand Washington 4* - 179 еур

Во цената се вклучени следниве услуги:

- Авио билет Скопје-Истанбул-Скопје на **Turkish Airlines** со вклучени аеродромски такси
- Организиран трансфер: аеродром-хотел-аеродром
- 3 ноќевања со појадок во хотел **Grand Washington 4*** на Лалели www.grand-washington.com
- Организација и пратител на патувањето

Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Целодневен разглед на градот со локален водич, превоз и влезници (50 евра)
- Посета на Палатата Долма Бахче и крстарење по Босфор (55 еур со вклучен брод, влезница за Палатата, превоз и водич)
- Посета на ресторан Kervansaray – 50 еур (вечера, пијалок, ориентална програма и трансфер)
- Патничко и здравствено одигување 185 мкд
- **Важна напомена:**
- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд)
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 6 месеци од денот на патувањето
- Не е потребен PCR тест, нови рестриктивни мерки: <http://www.fibula.com.mk/mk/pages/turcija-soopstenie>
- Краен рок за пријавување 15.12.2020, Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 20 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел

